

ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА



ПРОПОЗИЦИИ

за натпреварување во Првата фудбалска лига
за натпреварувачката 2019/2020 година

Скопје, јули 2019 година

Врз основа на член 109 од Статутот на ФФМ а во врска со член 15 став 2 од Правилникот за натпревари, Управниот одбор на Фудбалската Федерација на Македонија на седницата одржана на 30.07.2019 година, донесе:

ПРОПОЗИЦИИ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО ПРВАТА МАКЕДОНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЗА НАТПРЕВАРУВАЧКАТА 2019/2020 ГОДИНА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Натпреварувањето во Првата фудбалска лига е постојано натпреварување на Фудбалската федерација на Македонија.

Со натпреварувањето во Првата фудбалска лига раководи Комисија за натпревари определена од Управниот одбор на Фудбалската Федерација на Македонија.

Член 2

Во натпреварувачката 2019/2020 година Првата фудбалска лига брои 10 фудбалски клубови подредени по азбучен редослед врз основа на решенијата за лиценцирање донесени од страна на Комисијата за лиценцирање на ФФМ и остварен пласман согласно Пропозициите за натпреварување сезона 2018/19.

Списокот на клубови учесници е составен дел од овие пропозиции.

Член 3

Натпреварите се играат по Бергеров систем, во четири круга(циклуси) по класичен Бергеров систем (дома-гости) .

Првенствениот натпревар трае 2 x 45 минути со пауза на полувремето од 15 минути.

Главниот судија на натпреварот согласно Правилата на фудбалска игра може да врши надоместување на време.

Член 4

Календарот за натпреварување на предлог на органот кој раководи со натпреварувањето – Комисијата за натпревари на ФФМ, го усвојува Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија пред отпочнување на есенскиот дел од првенството.

Член 5

Распоредот на натпреварување се одредува со ждрепка пред почеток на натпреварувањето.

Натпреварувањето во Првата фудбалска лига за натпреварувачката 2019/2020 година согласно календарот на натпреварување започнува на 11.08.2019 година освен ако со Одлука на надлежно тело истиот не се промени.

Член 6

За организација на натпревар во Првата фудбалска лига (во понатамошниот текст прва лига) е одговорен клубот домаќин.

Секој клуб домаќин има обврска да ги почитува правилата за организирање на натпревар и да се грижи за редот и безбедноста на сите учесници пред, за време и по завршувањето на натпреварот согласно Правилникот за безбедност на ФФМ.

За пропусти во организацијата клубот домаќин одговара согласно одредбите на Правилникот за натпревари и Дисциплинскиот правилник на ФФМ.

Член 7

Клубот домаќин во Првата лига е должен да ги исполни неопходните услови предвидени во Правилникот за инфраструктура и стадиони на ФФМ во насока на обезбедување на соодветен терен и пропратни објекти.

Клубовите имаат обврска пред почеток на натпреварувачката година а најдоцна до закажаниот термин за извлекување парови (ждреб) до Комисијата за натпревари на ФФМ да достават известување за користење на домашен и алтернативен терен за одигрување на натпревари.

Во случај на виша сила или изречена суспензија, клубот домаќин може да побара од Комисијата за натпревари на ФФМ одобрување за одигрување на првенствен натпревар како домаќин на трет терен кој мора да биде различен од теренот кој е пријавен од противникот како домашен или алтернативен.

По исклучок, теренот на противникот може да се користи за организирање на натпревар како домаќин доколку исходот од натпреварот не влијае на распоредот на табелата и натпреварувањето за што конечна одлука носи органот кој го раководи натпреварувањето.

Член 8

Клубот домаќин е обврзан:

- натпреварот благовремено да го пријави кај надлежниот орган за безбедност (МВР) и итна медицинска помош;
- на сите натпревари да обезбеди присуство на возило за итна медицинска помош со лекарска екипа (најмалку еден лекар и медицински техничар);
- да обезбеди присуство на противпожарно возило (за натпревари прогласени за високо ризични);
- да обезбеди присуство на најмалку четири лица со медицински носила;
- да обезбеди редарска служба/агенција за обезбедување;
- да назначи комесар за безбедност или заменик кој ќе присуствува на натпреварот.

Во случај клубот домаќин да не постапил согласно став 1 алинеа 1 ,2 и 3 од овој член натпреварот нема да се одигра и истиот ќе биде прекажан да се одигра во рок од 24 часа.

Во врска со одредбата од став 2, трошоците за службените лица како и трошоците за превоз и храна на гостинската екипа (за што гостинската екипа приложува фактура) ги сноси клубот домаќин.

Во случај клубот домаќин да не обезбеди кола за итна медицинска помош на повторно закажаниот натпревар и во последните три кола од натпреварувачката година, натпреварот нема да се одигра и истиот ќе се регистрира со службен резултат во корист на гостинската екипа.

Член 9

Клубот домаќин како организатор на натпреварот е должен да ги превземе следните активности:

- да ги пречека гостите и службените лица и истите безбедно да ги смести во службените простории;
- да ги обезбеди возилата на гостите и службените лица, во случај на било какво оштетување штетата мора да ја надомести клубот домаќин во спротивно клубот се предава во постапка пред надлежниот дисциплински орган;
- да се погрижи за хигиената во сите службени простории;
- да се погрижи службените простории при пониски температури да бидат неопходно загреани;
- во санитарните чворови во службените простории да обезбеди топла и ладна вода;
- да обезбеди службен снимател на натпреварот;
- да обезбеди разглас и најавувач;
- на делегатот на натпреварот пред почеток на натпреварот да му достави доказ дека натпреварот е благовремено пријавен кај надлежниот орган за безбедност (МВР),
- на делегатот на натпреварот пред почеток на натпреварот да му презентира присуство на лекарска екипа и возило за итна медицинска помош;

- да обезбеди најмалку 5 топки за одигрување на натпреварот (од ист вид одобрени од ФФМ);
- да обезбеди најмалку 5 портокалови топки за одигрување на натпревар во зимски услови;
- да изврши соодветно обележување на теренот за игра во зимски услови
- да обезбеди деца за фаќање топки;
- да обезбеди лице (комет администратор) кое ќе го состави записникот.

Член 10

Во службените простории дозволено е присуство на следниве лица:

- сите фудбалери заведени во записникот од натпреварот
 - судиите
 - делегатот
 - записничарот(комет администратор),
 - ополномоштени претставници на двата клуба,
 - лекари на двете екипи заведени во записникот,
 - физиотерапевти на двете екипи заведени во записникот,
 - шефови на стручни штабови на двете екипи,
 - тренери на двете екипи заведени во записникот,
 - тренери на голманите од двете екипи заведени во записникот,
 - економите на двете екипи,
 - претставници на мвр,
 - членови на противопожарна екипа (за натпревари од висок ризик) кои треба да бидат во своето возило во текот на одигрување на натпреварот).
 - две технички лица (електричар и водоводџија) кои не смеат да бидат во оградениот дел од теренот, освен во случај на итност за што мора да се извести и даде дозвола делегатот на натпреварот).
 - комесар за безбедност по процена на делегатот
- Освен за фудбалерите и судиите ,клубот домаќин мора да обезбеди видни ознаки за сите останати лица кои задолжително треба да ги носат на себе.

Член 11

Во оградениот дел од теренот дозволено е присуство за следниве лица:

- фудбалерите кои настапуваат;
- резервни фудбалери;
- службените лица заведени во записникот од натпреварот;
- фоторепортери со ознаки;
- деца за фрлање топки еднообразно облечени во дресови или тренерки;
- лица задолжени за медицински носилки;
- спикер за разгласот;
- претставници на МВР и лекарска екипа со кола за итна медицинска помош;
- економи (кои мораат да бидат во близина на просториите на соблекувалните).

Член 12

Клубот домаќин задолжително обезбедува:

- табли за замена на резервните фудбалери и покажување на надоместено време
- две знаменца за помошните судии со димензии: дршка со димензија од 75 сантиметри, платно со димензија 30 x 40 сантиметри со жолта или портокалова боја.
- на повеќе места покрај надолжната линија вода за освежување на фудбалерите.

ЗАПИСНИК

Член 13

Записникот е службен документ за натпреварот.

Записникот се составува во присуство на делегатот на натпреварот, претставници на двата клуба и судиите .

Првата страна од записникот се составува еден час пред почетокот на натпреварот од страна на комет администраторот на клубот.

Во записникот на првата страна со потпис на делегатот и со потпис на двата преставника од клубовите се потврдува идентитетот на фудбалерите, се констатира лекарскиот преглед и правото на настап на фудбалерите, дозволата за работа во соодветните клубови на тренерите.

Се додека првата страна од записникот не ја потпишат двата претставника на клубовите, делегатот и судијата, натпреварот не смее да започне.

Судијата во записникот утврдува дали теренот е подобен за игра.

Вториот дел од записникот се составува по завршувањето на натпреварот.

Во вториот дел од записникот, судијата со потпис го потврдува резултатот, заменетите фудбалери, стрелците на головите, опоменатите и исклучените фудбалери, а делегатот дава осврт на организацијата и случувањата на натпреварот.

Записникот се заклучува во Комет системот од страна на главниот судија веднаш по завршување на натпреварот.

За секое исклучување на натпреварот, судијата има обврска по завршување на натпреварот да даде дополнителна изјава со опис на исклучувањето.

Во случај на технички проблеми Комет администраторот на клубот има обврска да стапи во контакт со Комет администраторот на ФФМ, записникот од натпреварот да го изготви електронски или на друг начин и истиот во оригинална форма да го предаде на делегатот на натпреварот веднаш по завршување на натпреварот.

СЛУЖБЕНИ ЛИЦА

Член 14

Секој клуб мора да одреди свој претставник кој ќе го претставува на натпреварот.

Претставникот се легитимира со писмено полномошно кое треба да го стави на увид на делегатот на натпреварот пред почеток на натпреварот.

Претставникот на клубот :

- учествува во утврдувањето на идентитетот на фудбалерите,
- го предава составот на екипата и спортските легитимации на фудбалерите на делегатот еден час пред почетокот на натпреварот,
- по составувањето на првата страна од записникот со свој потпис ги гарантира податоците за својата екипа и одговара за евентуални пропусти.
- извршува и други обврски зададени од делегатот во насока на непречено одигрување на натпреварот.

Член 15

Натпреварот не може да започне без потребниот број на судии, утврден од Судискиот одбор на ФФМ во согласност со правилата на фудбалска игра кој за натпреварувачката година 2018/2019 изнесува - еден главен судија, двајца помошни судии и четврт судија.

По исклучок, за определени натпревари Судискиот одбор може да делегира 6 судии.

Член 16

Судиите и контролорите се одредуваат од страна на Судискиот одбор на ФФМ преку овластени лица (комесари) за делегирање на судии односно контролори.

Судиите својата должност ја извршуваат согласно Правилата на фудбалската игра и Правилникот за судии и судење на ФФМ.

Член 17

Стручниот штаб на екипата е составен од шеф на стручен штаб, помошник тренер, тренер на голмани а по исклучок уште еден помошник тренер, лекар и физиотерапевт .

Клубот има обврска да достави барање до Комисијата за медицина и анти-допинг на ФФМ за издавање дозвола за работа (лиценца) за лекарот и физиотерапевтот за тековната година.

За водење на сениорската екипа на клубот во Прва лига, клубот обезбедува дозвола за работа на својот шеф на стручен штаб, од страна на Тренерскиот одбор на ФФМ.

Дозволата за работа се добива за предметната натпреварувачка година.

Екипата ја води шефот на стручниот штаб доколку има ПРО лиценца а во оправдани случаи за што потврдува Тренерскиот одбор на ФФМ екипата ја води помошникот тренер доколку ја има потребната лиценца за водење на екипа во Прва лига.

Шефот на стручниот штаб (во негово отсуство помошникот тренер) дава напатствија на фудбалерите за време на натпреварот од место однапред определено за таа цел.

За времетраење на натпреварот, само едно лице од клупата за резервни фудбалери има право да го прати натпреварот во стоечка положба.

Однесувањето на стручниот штаб и на другите службени лица на клубот пред, за време и по натпреварот, спротивно на Правилата на фудбалска игра, овие Пропозиции и актите на ФФМ се санкционира од страна на судијата на натпреварот со јавна опомена или исклучување.

Член 18

Делегат на натпревар е претставник на органот кој раководи со натпреварувањето на предметниот натпревар.

Делегатот го одредува органот кој раководи со натпреварувањето – Комисијата за натпревари на ФФМ односно Претседавачот на Комисијата за натпревари на ФФМ.

Делегатот на натпреварот мора да пристигне два часа пред да започне натпреварот. за полесно пратење направено временско подредување на обврските

Делегатот, комесарите за безбедност(ако е присутен и гостинскиот) и двајцата претставници на клубовите одржуваат технички состанок пред да пристапат кон изготвување на записникот.

Член 19

Делегатот ги има следните правата и обврски:

- да утврди дали натпреварот е навремено пријавен кај надлежниот орган за безбедност (МВР) како и да утврди дали е присутна лекарска екипа и возило за итна медицинска помош,
- да воспостави контакт со Комесарот за безбедност на клубот домаќин и со одговорното лице на МВР;
- пред натпреварот да изврши преглед на просториите, игралиштето и оградата на игралиштето и доколку забележи евентуални недостатоци да направи обид домаќинот да ги отстрани до почетокот на натпреварот во спротивно истите да ги евидентира во записник или делегатскиот извештај, да го извести клубот домаќин и Комисијата за инфраструктура на ФФМ за укажаното одстранување на недостатоците;
- пред да го состави записникот да утврди дали службените простории се чисти, дали има топла и ладна вода, дали просториите се затоплени (кога е применливо) дали има електрично осветлување;
- во случај гостинската екипа да носи организирано навивачи, а домаќинот најави дека ќе бара проценување на евентуална направена штета, делегатот во присуство на двајцата претставници има обврска да ја констатира состојбата на трибината каде ќе бидат сместени навивачите (столчиња и друга опрема), пред и по натпреварот и за тоа да се произнесе во записникот а детално да опише во делегатскиот извештај;
- да не дозволи отпочнување на натпреварот доколку има неслужбени лица во службените простории, ходниците и оградениот дел од теренот и да бара нивно одстранување пред, за време и по завршување на натпреварот;
- да констатира важечки лекарски преглед на фудбалерите(евидентиран во спортските легитимации или потврда) и да ги предупреди претставниците на клубовите за увидени недостатоци и пропусти;
- по барање на еден или двата претставника на клубовите или по сопствен наод должен е во нивно и присуство на судиите, на теренот пред отпочнувањето на натпреварот за време на одигрување на натпреварот и најдоцна 15 минути по завршување на натпреварот да изврши поединечна проверка на идентитетот на фудбалерите; неможност да се обезбеди присуство на претставникот на екипата при проверка на идентитетот на некој фудбалер не влијае на чинот на проверката;
- да утврди дали тренерите и лекарите имаат соодветна дозвола за работа,
- да ја утврди присутноста на делегираните службени лица на натпреварот;
- по составувањето на првата страна од записникот да им даде по еден примерок на главниот судија, претставниците на екипите и новинарите;
- да следи дали организацијата на натпреварот во целиот тек на натпреварот се одвива согласно Правилникот за натпревари, овие Пропозиции и Правилникот за безбедност на ФФМ;
- за присуството на неслужбени лица во службените простории, ходниците и оградениот дел од теренот пред, за време и по завршување на натпреварот да ја извести Комисијата за натпревари на ФФМ,

- по барање на претставниците за евентуален неправилен настап на некој фудбалер да ја земе спортската легитимација и истата да ја достави до Комисијата за натпревари на ФФМ,
- во случај на некоректно навивање од страна на навивачите да интервенира кај претставникот на екипата или комесарот за безбедност на домашната екипа, таквото навивање да престане, доколку се продолжи со неспортско навивање и процени дека е потребно, може да побара од главниот судија за определен временски период (имајќи го во предвид времетраењето на натпреварот) да го запре натпреварот и да побара од претставниците на МВР и домаќинот да се испразни дел од трибината, во повторен потешок случај може да побара од главниот судија да го прекине натпреварот;
- во случај клубот на записник да не пријави шеф на стручен штаб делегатот има обврска за истото да ја извести Комисијата за натпревари на ФФМ за понатамошно постапување.
- по завршување на натпреварот во соработка со судиите и претставниците на клубовите учествува и врши надзор на изготвување на втората страна од записникот.
- по завршување на натпреварот, делегатот има обврска да земе изјава од исклучените, пријавени фудбалери или било кое службено лице како и од главниот судија со опис на исклучувањето и спортска легитимација (доколку исклученото или пријавено лице ја има) и истите да ги достави до надлежните органи на ФФМ заедно со записникот од натпреварот;
- по завршувањето на натпреварот во записникот се произнесува за организацијата на натпреварот и евентуални проблеми, поопширен опис дава во дополнителен делегатскиот извештај и во рок од 24 часа од завршување на натпреварот ги доставува до надлежните органи на ФФМ;
- да известува за резултатот, направените измени и добиени опомени и исклучувања на натпреварот преку соодветна мобилна апликација обезбедена од ФФМ.

ПРАВО НА НАСТАП

Член 20

На првенствените натпревари право на настап имаат фудбалери кои стекнале право на настап според Правилникот за регистрации, статус и трансфер на фудбалери на ФФМ а на денот на натпреварот не се помлади од 17 години.

Со право на настап се стекнуваат и фудбалерите кои на денот на натпреварот наполниле 16 години и имаат специјален лекарски преглед.

Сите клубови учесници во Првата лига, првото полувреме мора да го започнат и завршат со еден домашен фудбалер, кој нема навршено 21 година .

За фудбалер под 21 година се смета секој играч или голман ,кој на 15.06 во тековната натпреварувачка година нема наполнето 21 година.

Фудбалерите од став 3 на овој член имаат право на настап како фудбалери под 21 година за времетраење на целата натпреварувачка година.

Клуб кој првото полувреме го започне со фудбалер кој нема навршено 21 година, и истиот е исклучен или се искористени сите можности за измена (направени се три измени) нема обврска првото полувреме да го заврши со фудбалер кој нема навршено 21 година.

Домашниот фудбалер од став 3 кој согласно правилата на ФИФА има право на настап и за странска репрезентација (на официјален и/или неофицијален натпревар) , доколку пред или за времетраењето на првенството биде повикан и одбере да настапува за странската репрезентација го губи статусот на фудбалер, кој нема навршено 21 година.

Во записникот од натпреварите на првата лига можат да бидат запишани најмногу 8 (осум) странски фудбалери.

Возраста на странските фудбалери не влијае на исполнување на обврската за настап на млади фудбалери наведен во став 3 на овој член.

Во временски период од 48 часа фудбалерите имаат право да настапат на најмногу 3 (три) полувремиња од кои најмногу две полувремиња за период од 24 часа .

Член 21

Фудбалерите кои настапуваат на своите дресови мора да ги носат броевите под кои се заведени во записникот од натпреварот и истите можат да бидат од 1 до 99.

Дресовите на екипите и судиите мора да се со различна боја.

Во случај да екипите излезат со иста боја на дресови гостинскиот тим е должен бојата на дресови да ја промени.

Гостинската екипа должна е да носи два пара дресови со различна боја. Доколку гостинската екипа не носи два пара дресови или и двете бои на дресовите на одговараат за одигрување на натпреварот, домаќинот е должен на гостинската екипа да и даде на располагање еден пар дресови

со различна боја од онаа во која што ќе настапува домашната екипа (во присуство на делегатот на натпреварот)

Дресовите од претходниот став по завршувањето на натпреварот, гостинската екипа е должна да ги врати во онолкув број во кој што ги добила од домашната екипа.

Член 22

Секој клуб има право на замена на три фудбалери.

ОСВЕТЛУВАЊЕ, СНИМАЊЕ НА НАТПРЕВАР

Член 23

Првенствените натпревари се играат како дневни.

Во случај клубот домаќин да побара натпреварот да се игра под осветлување должен е да го известат органот за натпреварување кој што треба да одлучи дали ќе даде согласност за одигрување на натпреварот под осветлување.

Доколку се одигрува натпревар под осветлување, а клубот гостин изрази желба да тренира под осветлување, клубот домаќин има обврска на гостинската екипа да и обезбеди еден тренинг под осветлување, а трошоците за осветлувањето и тренингот на теренот ги сноси клубот домаќин.

Член 24

По барање на гостинскиот клуб да го снима натпреварот, клубот домаќин има обврска да обезбеди прегледно и безбедно место на гостинскиот снимател.

Снимателот од став 1 на овој член има третман на службено лице.

За натпреварите кои се пренесуваат на ТВ платформата на ФФМ и/или на друг медиум во организација или со согласност на ФФМ, клубот домаќин за потребите на реализаторот на преносот има обврска да обезбеди:

- соодветна платформа за безбеден и квалитетен пренос на натпреварот.
- непрекинато снабдување со електрична енергија;
- несметано движење на сите овластени лица кои го реализираат преносот;
- несметано развлекување на кабли;
- паркинг места за овластените лица кои го реализираат преносот;
- простор за репортажна кола;
- простор за коментатори;
- простор за реализација на прилог на коментаторот со гостите пред, за време и по натпреварот (микс зона);
- дел од стадионот за потребите на импровизирано студио пред, за време и по натпреварот;
- да го промовира логото на реализаторот како медиумски спонзор на „прес банер/зид“ и во микс зоната.

Член 24а

Клубовите учесници во Прва МФЛ за потребите на реализаторот во врска со евентуална реализација на пренос на натпревар на кој се појавуваат како домаќини или гости, имаат обврска да обезбедат:

- во период од 5 минути по завршување на натпреварот ,изјава на тренерот и најмалку еден фудбалер (по избор на реализаторот на преносот);
- достапност на стручниот штаб на терен и во микс зоната непосредно пред почнување и по завршување на натпреварот;
- достапност на фудбалерите во микс зоната непосредно по завршување на натпреварот;
- достапност на фудбалерите и стручните штабови за учество во емисии, вести и прилози кои ги најавуваат натпреварите и се врши анализа на натпреварите;
- за промотивни цели на натпреварите од Прва МФЛ и учество во промотивни активности како што се :снимање најави, интервјуа, фотографирање, медиумски појавувањана во различни програми на ТВ канали и сл. да ги стават на располагање стручниот штаб и целата екипа (поединечно или заедно).

ПОСТАПУВАЊЕ ПО ИСКЛУЧУВАЊЕ НА НАТПРЕВАР

Член 25

Секој исклучен фудбалер или службено лице должно е по завршувањето на натпреварот, преку својот претставник на делегатот да му достави писмена изјава.

Претставникот на клубот со писмената изјава на исклучениот фудбалер ја доставува и спортската легитимација.

Во случај претставникот да е исклучен, писмените изјави ги доставува капитенот на екипата.

Во случај на постапување спротивно од пропишаното во став 1, 2 и 3 од овој член ќе се смета дека исклучените лица се сослушани.

Непостапувањето по став 1, 2 и 3 на овој член ќе се земе како отежителна околност при изрекувањето на казна.

Исклучен фудбалер или службено лице (согласно член 40 од овие пропозиции и лице кое не е внесено во записникот а е функционер на клубот не смее да се наоѓа во оградениот дел од теренот.

Присуството на лицата од претходниот став во оградениот дел од теренот ќе се смета за присуство на неслужбено лице на терен.

ОДГОВОРНОСТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Член 26

По завршувањето на натпреварот и составувањето на записникот домаќинот е должен во соработка со Комесарот за безбедност и претставници на органот за безбедност - МВР безбедно да ги испрати гостите и службените лица.

За било каков испад или оштетување на возилата на службените лица и гостинската екипа, клубот домаќин сноси одговорност согласно одредбите на дисциплинскиот правилник.

ДИСЦИПЛИНСКИ МЕРКИ КОИ ВЛИЈААТ НА ОДИГРУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРОТ

Член 27

Суспендиран или казнет клуб со забрана на одигрување на натпревари на свој терен, натпреварите ќе ги игра на оддалеченост од 100 километри на терен одобрен за играње од страна на надлежно тело согласно одредбите на Правилникот за инфраструктура и стадиони на ФФМ.

Гостинскиот клуб има право на надомест за направените дополнителни трошоци (само за направената разлика за превозот) со доставување доказен материјал до надлежниот орган за натпреварување кој со одлука ќе го задолжи клубот домаќин за надоместување на направените трошоци.

Член 28

На натпревар на кој на клубот домаќин му е изречена дисциплинска мерка одигрување на натпревар без присуство на гледачи, дозволено е присуство на по 10 лица – функционери на двата клуба (домаќин и гостин -) со список, снимателите на натпреварот и новинарите.

Присуство на редари на овие натпревари не е дозволено.

Член 29

Во случај надлежен орган да донесе одлука за преигрување на натпревар, изречените опомени и црвени картони не се бришат.

ОРГАН НА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Член 30

Сите натпревари во прв степен ги регистрира Комисијата за натпревари на ФФМ како орган кој го води натпреварувањето.

Еднаш регистриран натпревар истиот орган нема право повторно да го регистрира.

Исклучок од правилото од став 2 на овој член е постапување на првостепениот орган во жалбена постапка.

Член 31

Комисијата пласманот на табелата го утврдува по бод систем.

Екипа која ќе победи на натпреварот добива 3 (три) бода, кога натпреварот ќе заврши нерешено двете екипи добиваат по 1 (еден) бод, за загубен натпревар не се добива ни еден бод.

Пласманот на табелата се утврдува со бројот на освоените бодови.

Комисијата за натпревари по секое коло изготвува табела на натпреварувањето која содржи:

- број на екипи
- број на одиграни натпревари
- број на победени натпревари
- број на нерешени натпревари
- број на изгубени натпревари
- број на дадени голови
- број на примени голови
- број на освоени бодови.

Табелата се објавува во Билтен на Комисијата и се доставува до клубовите по електронска пошта.

На крајот на натпреварувачката година Комисијата утврдува конечна табела и истата ја објавува во службениот лист на Фудбалската федерација на Македонија "Макфудбал".

Член 32

Комисијата за натпревари:

- раководи со натпреварувањето во согласност со Правилникот за натпреварување на ФФМ, овие пропозиции како и други акти на ФФМ;
- ги спроведува одлуките на Управниот одбор на ФФМ
- го утврдува календарот за натпреварување;
- го утврдува распоредот на натпреварите;
- ги регистрира натпреварите и одлучува по сите приговори и жалби на одиграните натпревари во прв степен;
- одлучува за оправданост и исполнетост на условите за преигрување на натпревар;
- води евиденција на опоменати и исклучени фудбалери;
- поднесува пријави за покренување дисциплински постапки за прекршоци кои се поврзани или произлегуваат од самото натпреварување;
- одлучува по барања на клубови за промена на термин и време на одигрување на натпревар;
- може да изрече суспензија на терен во случаи предвидени со Дисциплинскиот правилник;
- може да изрече суспензија на терен по предлог на Телото за инфраструктура.
- го прати и анализира системот на натпреварување и предлага негови измени и дополнувања;
- ги одредува делегатите на натпреварите, ја прати и анализира нивната работа;
- извршува и други работи по препорака на УО на ФФМ;
- изрекува автоматски казни.

АВТОМАТСКИ КАЗНИ

Член 33

Комисијата за натпревари ќе му изрече автоматска парична казна на клубот домаќин во висина од 500 евра во денарска противвредност на денот на уплатата, доколку не му дозволи на снимателот на гостинската екипа да го снима натпреварот.

- Комисијата за натпревари ќе му изрече автоматска парична казна на клубот домаќин во висина од 1000 евра во денарска противвредност на денот на уплатата, на клубот домаќин доколку не и дозволи на екипата овластена од ФФМ да го пренесува/снима натпреварот.

Член 34

Доколку во текот на натпреварот од страна на неовластени лица се уфрлуваат топки на теренот односно се попречува играта на друг начин со користење ласери, пиротехнички средства, симулирање судиска свирка и слично, клубот домаќин ќе биде казнет со автоматска парична казна во висина од 200 евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Член 35

На клубот чиј фудбалер или службено лице за време на натпреварот добие црвен картон освен временската казна која му се изрекува на фудбалерот или на службеното лице согласно

одредбите на овие Пропозиции и Дисциплинскиот правилник на ФФМ, Комисијата за натпревари му изрекува и автоматска парична казна во висина од 200 (двеста) евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Член 36

На клубот чиј фудбалер или службено лице за време на натпреварот добие црвен картон поради втор жолт картон освен временската казна која му се изрекува на фудбалерот или на службеното лице, согласно одредбите на Дисциплинскиот правилник на ФФМ, Комисијата за натпревари му изрекува автоматска парична казна во висина од 100(сто) евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Член 37

За секој добиен жолт картон на фудбалерот или на службеното лице на клубот му се изрекува автоматска парична казна во зависност од бројот на добиените картони како следи:

	евра
Прв жолт	10
Втор жолт	20
Трет жолт	30
Четврт жолт	40
Петти жолт	/

Член 38

Фудбалерот или службеното лице на клубот кое добило (5) пет жолти картони, ќе ја издржи автоматската казна забрана на играње/ вршење на функција од еден натпревар во следното коло.

Член 39

Комисијата за натпревари ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 1000 евра во денарска противвредност на денот на уплатата на клубот кој не го внел на записник минималниот број од 11 фудбалери предвиден со Правилникот за натпревари.

Член 40

Службеното лице на клубот кое црвениот картон го добил директно или поради покажан втор жолт картон на натпреварот, го напушта натпреварот и нема право да ја врши функцијата на наредниот првенствен натпревар. За посериозен или прекршок кој се повторува повеќе пати за време на натпреварот, против службеното лице се покренува дисциплинска постапка.

Во случаеви кога службено лице е докторот/физиотерапевгот на екипата а екипата нема друг доктор/физиотерапевт истиот останува во боксот до крајот на натпреварот.

Кога судијата не може да утврди кое службено лице го направило прекршокот, картонот му се доделува на шефот на стручниот штаб.

Член 41

Комисијата за натпревари ќе му изрече автоматска парична казна на клубот во висина од 500(петстотини) евра во денарска противвредност на денот на уплатата доколку:

- не обезбеди најмалку четири лица со медицински носила;
- комесарот за безбедност или негов заменик не присуствува на натпреварот;
- не обезбеди разглас и најавувач;
- не обезбеди 5 топки за одигрување на натпреварот (ист вид)согласно член 9 од овие Пропозиции;
- не обезбеди 5 портокалови топки за одигрување на натпреварот во зимски услови
- не изврши соодветно обележување на теренот за игра во зимски или отежнати услови;
- не обезбеди деца за фаќање топки;
- не обезбеди комет администратор за составување на записник;
- не обезбеди табли за замена на резервните фудбалери и покажување на надоместено време;
- доколку не ги обележи јасно и еднолично фоторепортерите, новинарите и редарите (обезбедување);

- доколку не создаде услови за вршење на пренос на натпреварот и не обезбеди електрично напојување, платформа за снимање и заштитна мрежа.

ПОСТАПКА ПО ЖАЛБА

Член 42

По завршување на натпреварот незадоволната страна преку својот претставник може да најави жалба, жалбата се најавува во рок од 24 часа од одигрувањето на натпреварот согласно одредбите на Правилникот за натпревари.

Заинтересиран клуб има право во рок од 48 часа по одигрувањето на натпреварот да достави жалба со образложение.

Сите најавени жалби и жалби од заинтересирани страни во два примерока со образложение мора да се достават до надлежниот орган за натпреварување со уредно уплатена пропишана такса во рок од 72 часа од денот на одигрување на натпреварот.

Жалбите доставени надвор од предвидениот рок од 72 часа како и жалбите за кои не е уплатена предвидената такса не се земаат во постапка.

По жалбата во прв степен органот за натпреварување мора да донесе одлука во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата.

Еден примерок од жалбата органот за натпреварување мора да достави до обжалената страна која по жалбата треба да се произнесе во рок од два дена од приемот.

Донесената одлука органот за натпреварување ја објавува во службениот лист „Макфудбал“ и ја доставува до засегнатите страни.

Член 43

Во последните три кола од првенството или во случај кога по распоредот се игра вонредно коло, роковите за одлучување по жалби се скратуваат од 8 на 3 дена.

Поради итност во постапувањето, органот на натпреварување може да утврди и пократки рокови за поднесување и одлучување.

Член 44

Доколку прво степенит орган не се произнесе по наводите на жалбата во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата се смета дека жалбата е одбиена како неоснована.

Член 45

Незадоволната страна од донесената првостепена одлука има право на жалба до Комисијата за жалби на ФФМ во рок од три (3) дена од приемот на одлуката донесена од првостепенит орган со уплата на пропишана такса.

Незадоволната страна од недонесената првостепена одлука има право на жалба до Комисијата за жалби на ФФМ во рок од 3 дена по истекот на рокот предвиден во член 44 од овие Пропозиции со уредно уплатена пропишана такса.

Комисијата за жалби одлуката мора да ја донесе во рок од осум дена од денот на приемот на жалбата уплатена на одлучување во втор степен.

Одлуката на Комисијата за жалби е конечна.

Второстепената одлука мора да се објави во службениот лист на ФФМ „Макфудбал“ и да се достави до засегнатите страни.

Член 46

Доколку во рок од осум дена од денот на доставувањето на второ степената жалба Комисијата за жалби не одлучува ќе се смета дека жалбата е одбиена како неоснована.

КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО, ВЛЕЗ И ИСПАЃАЊЕ ОД ЛИГАТА

Член 47

Со право да учествува во натпреварување во Првата фудбалска лига се стекнува фудбалски клуб кој покрај спортските критериуми (утврден пласман на екипата на табела), ги исполнува и критериумите утврдени во Правилникот за лиценцирање на клубови.

Член 48

Клубовите учесници во Првата фудбалска лига за натпреварувачката 2019/2020 година задолжително плаќаат котизација за натпреварување во висина од 12.000(дванаесет илјади) евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Доколку ФФМ склучи Договор за пренос на натпреварите од Прва МФЛ во висина поголема од пропишаната котизација по сезона, клубовите во натпреварувачката 2019/20 година немаат обврска за уплата на пропишаната котизација од став 1 на овој член.

Член 49

Неисполнувањето на условите за лиценцирање наведени во добиените услови решенија за лиценца за учество во Прва МФЛ, во периодот по направениот ждреб или почеток на првенство, доведува до намалување на бројот на учесници во Прва МФЛ.

Член 50

Деветто и десетто пласираната екипа на конечната табела во Првата фудбалска лига во натпреварувачката 2019/2020 година директно испаѓаат од првата лига и во натпреварувачката 2020/2021 година, се стекнуваат со право да земат учество во Втората фудбалска лига Исток или Запад во зависност од територијалната припадност.

Во натпреварувањето во Првата фудбалска лига - сезоната 2020/21 директно влегуваат прво пласираните екипи на конечните табели на Втората фудбалска лига Исток и Втората фудбалска лига Запад во натпреварувачката 2019/20 година.

Осмопласираната екипа на конечната табела во Првата фудбалска лига во натпреварувачката 2019/2020 година, на неутрален терен игра бараж натпревар со победникот од пред квалификациониот (бараж) натпревар помеѓу второпласираните на конечните табели на двете Втори лиги од натпреварувачката 2019/20 година за пополнување на едно место во Прва МФЛ.

Член 51

Ако бројот на екипите кои се откажале или се исклучени е поголем од бројот на екипите кои по автоматизам како најслабо пласирани ја напуштаат првата лига (деветто и десетто пласираниот) редоследно во првата лига влегуваат:

- екипата елиминирана во бараж натпреварот помеѓу осмопласираниот и победникот од пред квалификациониот (бараж) натпревар, доколку клубот ги исполнува условите за лиценцирање,

- екипата елиминирана во пред квалификациониот (бараж) натпревар, доколку клубот ги исполнува условите за лиценцирање,

- победник од бараж натпреварот помеѓу наредно пласираните екипи на двете втори лиги на конечните табели од натпреварувачката 2018/2019 година доколку клубот ги исполнува условите за лиценцирање.

Член 52

Победникот на натпреварувањето освојува пехар кој се доделува по завршување на првенството.

Член 53

Првопласираниот на конечната табела се стекнува со право да учествува во Лигата на шампиони на УЕФА.

Второ и трето пласираната екипа на конечната табела се стекнуваат со право да учествува во Лига Европа во организација на УЕФА.

Член 54

По завршување на првенството првопласираниот на конечната табела се стекнува со право за учество заедно со победникот од финалниот КУП натпревар на ФФМ во натпревар за освојување на СУПЕР купот на ФФМ.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 55

За се што не е предвидено со овие пропозиции се применуваат одредбите од Правилникот за натпревари на Фудбалската Федерација на Македонија како и другите применливи прописи и акти на ФФМ.

Управниот одбор може да донесе одлука за промена на називот на лигите во зависност од комерцијалните придобивки за натпреварувањето.

Член 56

Овие Пропозиции стапуваат во сила со денот на донесување од страна на Управниот Одбор на ФФМ со исклучок на одредбите од член 50 и 51 кои стапуваат на сила по направениот ждреб за клубовите од Втора МФЛ Исток и Запад за сезона 2019/20, доколку истите на првата наредна седница на Управниот одбор која ќе се одржи по направениот ждреб, не се изменат со одлука на УО на ФФМ.

Член 57

Толкување на овие пропозиции дава Управниот Одбор на Фудбалската Федерација на Македонија.